



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), се доставува

Република Македонија
Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги - СКОПЈЕ

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР:

| Орг. единица | Број | Прилог | Вредност |
|--------------|------|--------|----------|
| 10 | 3306 | 1 | |

1. Вид надзор: контролен

2. Субјект на надзорот: Радио дифузно трговско друштво МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп.

3. Период опфатен со надзорот: 01.01.2017 - 31.12 2017 година

4. Датум на извршување на надзорот: 16 јули 2018 година

5. Предмет на надзорот:

- Член 15 став 5 од Законот за медиуми („Службен весник на РМ“ бр. 184/13 и 13/14)

(Радиодифузерите се должни на надлежното регулаторно тело да му достават писмен извештај, за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот се доставува и информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис во РМ или надвор од неа);

6. Претходно изречена мерка:

За непочитување на член 15 став 5 од Законот за медиуми, директорот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка – опомена (Уп1 бр. 03-285 од 09.05.2018 година) на Радио дифузно трговско друштво МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп.

Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерот во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми.

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот надзор врз радио програмскиот сервис на Радио дифузно трговско друштво МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп е констатирано дека субјектот на надзорот (радиодифузерот) постапи по решението за изрекување мерка и во



дополнителниот рок достави до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио емитување.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи